



 Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 03. 2011/

Monthly Bulletin 03. 2011



Васил Главинов бб, Интекс Деловен Центар 2, 1000 Скопје, Македонија тел/факс (+389-2) -3224-229/-3166-452 <http://mapas.gov.mk>

I Податоци за задолжителните пензиски фондови / I Mandatory pension funds data

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
28.02.2011						
НЛБз / NLBm ¹	31.403	59.314	33.316	4.142	96.772	128.175
КБПз / KBPm ²	37.296	63.039	38.123	4.938	106.100	143.396
ВКУПНО / TOTAL	68.699	122.353	71.439	9.080	202.872	271.571
31.03.2011						
НЛБз / NLBm	31.428	60.143	33.799	3.803	97.745	129.173
КБПз / KBPm	37.331	63.967	38.685	4.585	107.237	144.568
ВКУПНО / TOTAL	68.759	124.110	72.484	8.388	204.982	273.741

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени.

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (In percents)



¹ Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје / NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

² Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје / KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
28.02.2011	6.011,51	7.137,75	126,824887	132,077841
10.03.2011	6.064,25	7.185,07	126,732334	131,794009
20.03.2011	6.092,79	7.215,69	126,422437	131,339641
31.03.2011	6.139,26	7.285,53	126,886694	132,090878


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови


Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units



Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз
Figure 4: Structure of Investment of NLBm



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз
Figure 5: Structure of Investment of KBPm



II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary pension funds data


Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство

Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
28.02.2011			
НЛБд / NLBv ^{3 4}	2.026	890	2.916
КБПд / KBPv ^{5 6}	523	3.697	4.220
ВКУПНО / TOTAL	2.549	4.587	7.136
31.03.2011			
НЛБд / NLBv	2.086	913	2.999
КБПд / KBPv	531	3.755	4.286
ВКУПНО / TOTAL	2.617	4.668	7.285

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)

Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



³ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје / NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁴ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁵ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје / KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметковод.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
28.02.2011	36.455,20	15.473,94	109,389818	110,263970
10.03.2011	36.873,10	16.300,92	109,506456	110,776034
20.03.2011	36.914,84	16.665,96	109,082255	110,319068
31.03.2011	39.144,78	16.921,50	109,578835	110,246756


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units



Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд
Figure 9: Structure of Investment of NLBv



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд
Figure 10: Structure of Investment of KBPv

